

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на ПТД ГОЛЕЦ ТРАНС с. Желино, Желино УП2 09-05/23 од 9 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1391 од 22 декември 2022 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1391 од 22 декември 2022 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

ПТД ГОЛЕЦ ТРАНС с. Желино, Желино до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-05/23 од 9 јануари 2023 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-1391 од 22 декември 2022 година на КЕЦ Тетово, издадено поради непостоење на технички услови за приклучок.

Жалителот потенцира дека барањето е за стандарден приклучок за домаќинство.

Според Електродистрибуција - објектот за кој се бара броило веќе има приклучок. Се работи за деловен објект што се напојува од трафостаница која не е сопственост на Електродистрибуција. Мерењето се врши преку полуиндиректно броило од кое покрај деловниот објект се напојува и целиот плац на кој жалителот работи како градежна компанија со бетонска база.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-05/23 од 9 јануари 2023 година со прилог:
  - Барање за согласност за приклучување од 16 декември 2022 година
  - Приговор
  - GIS скица
  - Обжаленото Решение за одбивање
  - Имотен лист бр. 1838 за КП бр. 2223, КО Желино
  - Решение за легализација на деловен објект и гаража
  - Слика од објектот

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, согласно доставената документација, не постои објект за домување.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на корисникот на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека не постојат технички услови за приклучување на објектот, односно Електродистрибуција постапила правилно издавајќи го сега приговараното Решение, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–05/23  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
**Марко Бислимоски**